



Доделено уверението на градоначалникот Алексовски Среда, 03 април 2013

Претседателот на Општинската изборна комисија на Крива Паланка, г.Георги Ристовски денеска му го врач **Уверението за избран градоначалник на Општина Крива Паланка** на г.Арсенчо Алексовски. Ова е втор мандат на градоначалникот Алексовски, кој беше реизбран на локалните избори одржани на 24.03.2013 година.



На свеченоста покрај претседателот и членовите на ОИК на Крива Паланка присуствуваше и општинската администрација, која со симболичен поклон, му посака среќа и успех на градоначалникот во вториот мандат.

За прв пат на градоначалникот Алексовски му беше врачен и клучот од градот, кој како традиција ќе се пренесува на секој нареден градоначалник.

Свеченоста беше одбележана со коктел на кој се наздравуваше за успех во работата на градоначалникот Алексовски.



Отворена изложбата на карикатура Ха,ха,ха

Среда, 03 Април 2013




Вчера во просториите на Центарот за култура во Крива Паланка беше отворена изложбата на карикатура од бугарски автори Ха,ха,ха. Изложбата е во рамки на манифестацијата Крива Паланка - Град на културата 2013, а е во организација на Општина Крива Паланка, НУ Центар за култура и Културно информативниот центар на Р.Бугарија во Р.Македонија.



Продолжуваат градежните активности за санирање на оштетените асфалтни површини

Среда, 03 Април 2013

Општина Крива Паланка заедно со изведувачот на градежните работи ГП „Гранит“ продолжија со санација на ударните дупки во општината. Беа санирани и асфалтирани оштетените асфалтни површини на улица „Херој Карпош“ каде беа вградени 440 м2 асфалт. Исто така е санирана и улицата „Лозановска“ во населба Лозаново каде беа вградени 338 м2 асфалт. Градежните активности продолжуваат и во наредните денови.



Одбележан 1-ви април, Денот на шегата

Понеделник, 01 Април 2013



Највеселиот ден во годината за најмалите, **1 АПРИЛ, Денот на шегата** и оваа година беше одбележан од најмалите, најслатките, најсмешните и највеселите дечиња од ОЈУДГ Детелинка, ООУ Илинден и ООУ Јоаким Крчовски.

Шаренило од костими на принцези и принцови, арапи, бетмени и спајдери, клонови, магионичари, пирати, доктори, полицајци, госпоѓици ... продефилираа низ училишните холови. Се беше во знакот

на шегата, се кажуваа досетки и шеги, се слушаше музика, се играше и пееше, а на крајот беа избрани и најинтересната шега и маски.

Благодарност до сите ученици за учеството на овојгодишната **АПРИЛИЈАДА 2013** и се надеваме дека догодина ќе се сретнеме повторно со нови маски, нови шеги, повесели, порадосни и понасмеани.





Општина Крива Паланка
Ул. „Св.Јоаким Осоговски“ 175
opkp@krivapalanka.gov.mk
www.krivapalanka.gov.mk